

Проект „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина (“wa-mbrella),

Во рамките на проектот „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина“ (“wa-mbrella), кој е финансиран во рамките на ЕУ (ИПА) Програмата за прекугранична соработка со Грција, ЈП Комуналец Неготино во соработка со Општина Неготино и организаторот на настанот ОЗ Инвест, годинава го одбележуваат Светскиот ден на Водата и во Неготино.

Настанот предвидува организација на музички хепенинг и други уметнички креативни активности кои ќе се одржат на 22 март од 18:00 до 21:00 часот на Градскиот Плоштад во Општина Неготино.

Светскиот ден на водата, кој се одржува на 22 март секоја година, се фокусира на огромната важност на водата. Овогодинашната тема, „Не оставаме никој зад себе“, го адаптира централното ветување од Агендата за одржлив развој од 2030 година, која вели дека како што напредува одржливиот развој, сите треба да имаме бенефит.

Една од најважните цели на Агендата за одржлив развој е кристално јасна: вода за сите до 2030 година. По дефиниција, тоа значи дека не оставаме никој зад себе. Но денес, милијарда луѓе сеуште живеат без вода – нивните домаќинства, училишта, работни места, фарми, и фабрики се борат да преживеат и да успеат. Маргинализираните групи – жени, деца, бегалци, лицата со посебни потреби и многу други – се често занемарени и понекогаш дискриминирани во нивните обиди да дојдат до пристап до чиста вода која им е потребна.

Овој светски ден на вода, 22 март, се однесува на справување на кризата со водата со адресирање на причините зошто многу луѓе се занемарени.

На настанот ќе настапуваат следните групи:

1. Бонгас енд гитарс
2. Смиле
3. Бадасал
4. Епидемија
5. ДЈ Алекс

На овој ден ќе бидат промовирани трите графити кои се изработени од страна на познатиот артист Младен Трендевски, кои го симболизираат Светскиот ден на водата, како и моменталната состојба со недостиг на вода на светско ниво.

Ве покануваме да бидете дел од овој настан и заедно да го одбележиме овој ден.



